

Службен весник

на Република Македонија

Број 143

6 октомври 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	3	2803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.....	5
2799. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје.....	3	2804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.....	6
2800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.....	3	2805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Македонската академија на науките и уметностите.....	6
2801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје.....	4	2806. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество на вежбовната активност „CHALLENGE 2017“.....	6
2802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје...	5	2807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија.....	7

	Стр.		Стр.
2808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.....	7	2821. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиника, Завод и Ургентен центар – Скопје.....	11
2809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола.....	8	2822. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје.....	12
2810. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната вежба „Ипа Поплави Вараждин 2017“ во Република Хрватска.....	8	2823. Решение за именување в.д. претседател и в.д. членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	12
2811. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Казнено поправен дом Штип.....	9	2824. Решение за утврдување престанок на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	12
2812. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	9	2825. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	12
2813. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	9	2826. Решение за разрешување член и именување в.д. член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	13
2814. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	10	2827. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	13
2815. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....	10	2828. Соопштение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	16
2816. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.....	10	2829. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	16
2817. Решение за определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје.....	10	2830. Правилник за изменување на Правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии.....	19
2818. Решение за Определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје.....	11	Огласен дел	1-60
2819. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	11		
2820. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод- Демир Капија.....	11		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2798.**

Врз основа на член 44 став (2) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движната ствар:

- патничко моторно возило марка Шкода, модел Октавиа, сила на моторот 110 KW, број на шасија TMBHN21Z8D2115422, број на мотор CLC 102996, работна зафатина на моторот 1968 cm³, регистарска ознака МК 94 – ЦД - 009 16, боја на каросеријата бела/01, година на производство 2013, вредност 301.442,00 денари.

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4887/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории лоцирани на ул. „Париска“, КО Карпош, КП 1818, зграда 1, влез 1, Имотен лист бр. 55291, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- Кат 01, ДП, со внатрешна површина од 5745 м²;
- Кат 02: ДП, со внатрешна површина од 5269 м²;
- Кат 03: ДП, со внатрешна површина од 4705 м²;
- Кат 04: ДП, со внатрешна површина од 1593 м²;
- Кат 05: ДП, со внатрешна површина од 1593 м²;
- Кат 06: ДП, со внатрешна површина од 1593 м²;
- Кат 07: ДП, со внатрешна површина од 1593 м²;
- Кат 08: ДП, со внатрешна површина од 1593 м²;
- Кат 09: ДП, со внатрешна површина од 1673 м²;
- Приземје: ДП, со внатрешна површина од 7934 м² и
- Сутерен: ДП, со внатрешна површина од 7341 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5608/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2800.**2799.**

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

реден број	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
1	Инкубатор	KI 1000	NOVOS	8
2	Болнички кревет - електричен со додатоци	VIGOROUS	DOLSAN	7
3	Параван завеси	90115102	DOLSAN	4
4	Неонитален вентилаторен систем	SOPHIE	STEPHAN	2
5	Пациент монитор	FX2	TMS	12
6	Пациент монитор	FX2	TMS	2
7	Медицинска масечка	74302	UZUMCU	9
8	Оксигенски фловметар	1200.00D+1272.00	UZUMCU	10
9	Дигитален мобилен рентген апарат	COMPACT DR PLUS	INTERMEDICAL	1
10	Монитор за церебрална функција EEG	NEUROMONITOR	NEUROSOFT	1
11	Електрокардиограм	CARDIO 7	BIONET	1
12	Мерач за тежина на бебиња	CARDIO 7	WEEWELL	1
13	Негатален ларингоскоп	7070	RIESTER	4
14	Единица за бронхоскопско вдишување	30402+1420.20DIN+2600.10	UZUMCU	2
15	Воздушен блендер	NEO2 BLEND	BIO-MED	12
16	Уред за тотално ладење и загревање на телото	TECOTHERM NEO	INSPIRATION	1
17	Двофазен дефибрилатор	PLUS BIPHASIC	LIFE POINT	1
18	Болничка пумпа за гради	ELITE	AMEDA	1
19	Грејач за мајчино млеко	SM-ASB	SUMER	1
20	Медицински ладилник/ Болнички тип	MD-120	NUVE	1
21	Лампнарачен кабинет за микробиолошка безбедност	MD-120	NUVE	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5610/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2801.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУШКИ БОЛЕСТИ „СВЕТИ
НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
1	Рентгенска цевка за компјутерски томограф Bright Speed Elite	MAXIRAY CT ULTRA	GE -Health care	1
2	Артроскопски ортопедско-трауматолошки стол со додатоци	YUNO OTN	Maquet Getinge group	1
3	Операционо светло	HLD 75 DF HD XS09 K4-Orchide HD ZOOM Camera	Maquet Ardon	1
4	Пулсоксиметар -капнометар	CR -105	Core	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5612/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2802.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
КТ Симулатор за радиотерапија	Discovery CT 590 RT	GE Healthcare	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5613/1 Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2803.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
1.	Сет за интубација составен од: Ларингоскоп МК-Интош со кутија Хеликодален отварач на уста Држач за јазик Цевка за дишни патиишта - Гведел аирвси	GREEN 34328 GREEN 34272 GREEN 34274 GREEN 2,3,4,5 Сер.бр.1112080 1113090 1114100 1115120	Gima Gima Gima Intersurgical	2
2.	Амбу сет со силиконски балон, проирири маски и торбица	0720C5	Fazzini	5
3.	Инфузомат	MT-60T	Medcaptain	12
4.	Пумпа за ентрална исхрана	SN-600N	Sino Medical	4
5.	Монитор за пациент за мониторирање на витални параметри со една централна мониторинг станица	T8 пациент монитор со T1 пациент монитор и централна мониторинг станица Bene Vision	Mindray	14
6.	ЕКТ апарат	R12	Mindray	3
7.	Апарат за дефибрилација	360B	Innomed Cardio Aid	2
8.	Аспиратор за аспирација на секрет од горни дишни патиишта	TOBI CLINIC	Gima	1
9.	Пулс - оксиметар	FINGER PULSEOXIMETER	Velkang - Ltd	4
10.	Боца со кислород за транспорт на пациенти со торбица	2L	GCE	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5614/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2804.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движна ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
Респиратор	Flexi Mag Plus	Magnamed	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5615/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2805.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
Масен спектрофотометар за прецизна анализа на протеом и геном	Synapt GmbH	Waters GmbH	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Македонската академија на науките и уметностите.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со претседателот на Македонската академија на науките и уметностите, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5628/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2806.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ
УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„CHALLENGE 2017“

1. Се одобрува влегување и престојување на 35 (триесет и пет) припадници на вооружените сили на Република Словенија на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „CHALLENGE 2017“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Македонија, на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 12 до 24 октомври 2017 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на вооружените сили на Република Словенија ги обезбедува Република Словенија, а финансиските трошоци за сместување и исхрана на учесниците на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата за учество на вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5899/1 Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2807.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ
ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОНСКО - ЕМИСИОНА
ТОМОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Назив на движна ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Стерилен комплет на кит за еднократна употреба за трансфер и дозирање на готови стерилни радиофармацевтски ПЕТ радиофармацевтици во шишенца или шприцови, компатибилни со постоечки систем за дозирање CLIO.	KIT DI DISPENZACION E CLIO CODE 29A2E20001.01	Comecer Италија (B.T.C Medical Europe s.r.l. Италија)	парче	200

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5920/1 Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2808.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
- КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
1	Авторефрактометар	KR 8900	NanJing RedSun Optical CO., LTD	парче	1
2	Проектор за знаци	CP 400	NanJing RedSun Optical CO., LTD	парче	1
3	Отоотип за деца	27383	Gima	парче	1
4	Инструмент за отстранување на туги тела од око	01-03-440-1	Bross Medical	парче	1
5	Пинцета за отстранување на туги тела од надворешно око	01-10-550-1	Bross Medical	парче	1
6	Сет за промивка на солзни канали	01-14-120-1/ 01-09-455-1	Bross Medical	сет	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5921/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2809.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Систем на мобилна гама камера со мало видно поле	SoloMobile	DDD-Diagnostic	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5922/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2810.

Врз основа на член 16 точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНАТА ВЕЖБА „ИПА ПОПЛАВИ ВАРАЖДИН 2017“ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната вежба „ИПА ПОПЛАВИ - ВАРАЖДИН 2017“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во периодот од 9 – 13 октомври 2017 година во Република Хрватска.

2. На вежбата ќе учествуваат вкупно 20 припадници, распоредени во 2 тима, и тоа:

- Тим за спасување од поплави со употреба на пумпи со голем капацитет, во состав: тим лидер, заменик тим лидер и 8 припадници;

- Тим за спасување од поплави со употреба на бариери, во состав: тим лидер, заменик тим лидер и 8 припадници.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбата во кои влегуваат транспорт до Република Хрватска, локалниот транспорт во Република Хрватска за време на вежбата, сместување и исхрана на учесниците во вежбата ги обезбедува организаторот, додека трошоците на име на дневници за учесниците на вежбата ги обезбедува Дирекцијата за заштита и спасување.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбата, ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување.

5. По завршување на активностите од вежбата, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6297/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2811.

Врз основа на член 44став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користење на движна ствар – патничко моторно возило марка MERCEDES, тип 211 SPRINTER, број на шасија WDB902662-1R-134448, број на мотор 306D2/29695780, година на производство 2000, сила на мотор 80 kw, запремина 2148 см³, седишта 9.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Казнено поправен дом Штип без надомест.

Член 3

Министерот за правда склучува договор со директорот на Казнено поправен дом Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6302/1
3 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2812.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

1. Во Решението за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „Св. Наум Охридски“ – Скопје бр.24-5163/1 од 3 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/2017), се врши исправка, така што во насловот и во точка 1 од решението наместо зборовите: „Градска општа болница“, треба да стои: „Универзитетска клиника по хируршки болести“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5163/2
2 октомври 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2813.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР
КАПИЈА

1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија, се именуваат:

- Зоран Мишев
- Љупка Симовска-Донев и
- Трајче Николовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6241/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2814.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар, се именуваат:

- Целил Бајрами
- Светлана Лазаревска-Гоговска и
- Латифе Алији.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6243/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2815.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Гостивар, се именуваат:

- Кети Василеска
- Афрдита Хамза и
- Кујтим Незири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6244/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2816.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ -
СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје се именуваат:

- Фатмир Ахмедовски
- Михајло Костовски и
- Сумеја Мемеди.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6245/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2817.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје, се определуваат:

- проф. д-р Емилија Симовска
- Рубинчо Белчески и
- Енес Селам.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6246/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2818.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО
ЦЕПЕНКОВ“- СКОПЈЕ

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, се определуваат:

- проф. д-р Елизабета Бандиловска
- проф. д-р Снежана Велковска и
- проф. д-р Ана Мартиновска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6247/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2819.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“
- СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, се именуваат:

- Кире Јовановски
- Дејан Здравковски и
- Илами Исени.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6248/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2820.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД - ДЕМИР
КАПИЈА

1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод - Демир Капија, се именуваат:

- претставници на основачот
- Ивана Лазова
- Гордана Ангелевска и
- Љупчо Ризов
- од редот на стручните работници
- Зоран Ристевски
- Маре Иванова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6249/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2821.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар - Скопје се именуваат:

- Горан Мицковски
- Филип Торбаков
- Фатмир Мечити и
- Алмир Мухареми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6250/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2822.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 септември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
– СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува м-р Владимир Стојановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6254/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2823.

Врз основа на член 11 Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011 и 41/2014 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 септември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ И В.Д.
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршители на должност претседател и членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија, се именуваат:

- а) за в.д. претседател:
 - Сумејје Селам
- б) за в.д. членови:
 - на предлог на Владата
 - Христина Видојевска

- Верче Миткова и
- Есраљ Сулејмани
- на предлог на стопанските комори
- Михајло Евросимовски и
- Дарко Велков
- претставник од Организацијата на потрошувачите
- Татјана Тасевска
- претставник од редот на вработените на ИАРМ
- Дејан Стојковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6262/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2824.

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015) и член 3 од Одлуката за основање на Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 септември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА
ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА

1. На Маринела Маричиќ - Тушева и се утврдува престанок на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, предложена од Владата на Република Македонија, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6264/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2825.

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 септември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИН-
ВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Пројка Станоевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6265/1	Заменик на претседателот
26 септември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2826.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 септември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ В.Д.
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ

1. Александар Цуцулоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.

2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје се именува Сашка Петровска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6266/1	Заменик на претседателот
26 септември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

2827.

Врз основа на член 394, алинеја 19 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БА-
РАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАН-
СТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување на туѓо моторно возило во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/16, 103/16, 206/16 и 91/17), прилогот бр.3 се заменува со нов прилог бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-66825/1	Министер
3 октомври 2017 година	за внатрешни работи,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр.3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIQUE DE MACEDONIE		MKO
		
МЕЃУНАРОДЕН АВТОМОБИЛСКИ СООБРАЌАЈ CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE		
МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE		
№ 0000000		
КОНВЕНЦИЈА ЗА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА СД 8. НОЕМВРИ 1968 ГОДИНА CONVENTION SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE DU 8. NOVEMBRE 1968		
Издадено: Issued at:	_____	
Издадено од: Delivered par:	_____	
До: A:	_____	
На ден: Le:	_____	
Број на националната возачка дозвола: Numéro du permis de conduire national:	_____	
	Потпис на службениот кадар: signature to the official	

(предна страна)

OBAА ДОЗВОЛА НЕ ВАЖИ ЗА ООСВРАЌАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ТАА ВАЖИ НА ТЕРИТОРИЈЕТЕ НА СИТЕ ДРУГИ СТРАНИ ПОТПИСНИЦИ НА КОНВЕНЦИЈАТА КАНТОРИСТЕ НА ВОЗИТАТА НА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛАТА СЕ НАВЕДЕНИ НА КРАЈОТ НА ХИМИЈАТА. НОСИТЕЛОТ НА ОБАА ДОЗВОЛА Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ПОЧТИВА ООСВРАЌАЈНИТЕ ПРАВЛА И ПРОПИСИ НА ДРЖАВАТА НА ЧИЈА ТЕРИТОРИЈА УЧЕСТУВА СО ООСВРАЌАЈОТ, КАКО И ДА СЕ ПРИДРЖУВА КОН ЗАКОНОТ И ПРОПИСИТЕ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ПРЕВИСИОНАТА ДЕЈНОСТ. ДОЗВОЛАТА ПРЕСТАНА ДА ВАЖИ ВО ДРЖАВАТА АКО ТАА СТАНЕ ПРОСТОЈАНО ЖИВЕАЊИШТЕ НА ВОЗАНОТ.	INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR <table style="width: 100%;"> <tr><td>Nom:</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Prénoms:</td><td align="right">2</td></tr> <tr><td>Lieu de naissance:</td><td align="right">3</td></tr> <tr><td>Date de naissance:</td><td align="right">4</td></tr> <tr><td>Domicile:</td><td align="right">6</td></tr> </table>	Nom:	1	Prénoms:	2	Lieu de naissance:	3	Date de naissance:	4	Domicile:	6	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____															
Nom:	1																										
Prénoms:	2																										
Lieu de naissance:	3																										
Date de naissance:	4																										
Domicile:	6																										
CATEGORIES DE VEHICULES POUR LESQUELLES LE PERMIS EST VALABLE																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">AM</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">A2</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">B</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">C</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">D</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">C1E</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">D1E</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> </table>	AM		A2		B		C		D		C1E		D1E		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">A1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">A</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">C1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">BE</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">CE</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">DE</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> </table>	A1		A		C1		BE		CE		DE	
AM																											
A2																											
B																											
C																											
D																											
C1E																											
D1E																											
A1																											
A																											
C1																											
BE																											
CE																											
DE																											
CONDITIONS RESTRICTIVES D'UTILISATION																											
EXCLUSIONS																											

(задна страна)

ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ОДНОСУВАТ НА ВОЗАТОЧ		INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR		PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER	
	Прозиме Ime!		Nom Prénoms!		Surname Other names!
	Место на раѓање!		Lieu de naissance!		Place of birth!
	Датум на раѓање!		Date de naissance!		Date of birth!
	Место на престо!		Domicile		Home address

КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛАТА ЗА КОИ ВАШИ ДОЗВОЛИТА		CATÉGORIE DE VÉHICULES POUR LESQUELLES VOTRE PERMIS EST VALABLE		CATÉGORIE DE VÉHICULES POUR LAQUELLE VOTRE PERMIS EST VALABLE	
AM		AM		AM	
A2		A2		A2	
B		B		B	
C		C		C	
D		D		D	
C1E		C1E		C1E	
D1E		D1E		D1E	

УСЛОВИ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО		CONDITIONS RESTRICTIVES D'UTILISATION		RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE	

(прва внатрешна страна)

(втора вътрешна страна)

(трета вътрешна страна)

DATOS SOBRE EL CONDUCTOR		ДАННЫЕ О ВОДИТЕЛЕ		ANGABEN ZUM FÄHRER	
Apellido	1.	Фамилия	1.	Nombre	1.
Número de pila*	2.	Имя	2.	Versammlung	2.
Lugar de nacimiento*	3.	Место рождения*	3.	Gesamtheit	3.
Fecha de nacimiento*	4.	Дата рождения*	4.	Gesamtheit	4.
Condiciones	5.	Место рождения	5.	Gesamtheit	5.

CLASE DE VEHÍCULO O UNA CONDUCCIÓN AUTORIZADA POR EL PRESENTE PERMISO		КАТЕГОРИЯ АВТОМАШИН, ДЛЯ КОТОРЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВА		KLASSE DER FAHRZEUGE, FÜR WELCHE DIE FAHRLAUBNIS GÜLTIG IST	
AM	A1	AM	A1	AM	A1
A2	A	A2	A	A2	A
B	C1	B	C1	B	C1
C	D1	C	D1	C	D1
D	BE	D	BE	D	BE
C1E	CE	C1E	CE	C1E	CE
D1E	DE	D1E	DE	D1E	DE

CONDICIONES DE LIMITACIÓN DE USO*		УСЛОВИЯ ПРИ КОТОРЫХ ПРАВА С КАНИКУЛАМИ ОТЗЫВ		EINSCHRÄNKUNGEN*	
Se puede conducir en este lugar si: apellido paterno o del esposo	1.	Здесь можно ездить, фамилия отца или мужа	1.	Name des Vaters oder des Ehegatten können an dieser Stelle angegeben werden	1.
Quel lugar si se desmarca el lugar de nacimiento	2.	В каком месте, если место рождения не указано	2.	Wo bekannt	2.
Si se desmarca la fecha de nacimiento, indicar año y edad aproximada del titular en el momento en que ha sido otorgada la presente licencia	3.	Если дата рождения не указана, указать возраст (приблизительно) в день выдачи настоящей права	3.	Oder ungefähres Alter bei der Ausstellung des Führerlizens	3.
Ejemplo: Con plazo de validez de 19 años, "19 años la licencia solo para la conducción del vehículo de categoría número 1" "Ejemplo que el vehículo sea acondicionado para ser conducido por viajeros sin una pila"	4.	Например: "Валидность только в 19 лет", "Действительность только для управления..." "Обозначение приспособление автомобиля для водителя - инвалида без пил"	4.	zum Beispiel: "Das Fahren des Kraftfahrzeugs ist dem Kategorie 1... daher der Bedingung, dass das Kraftfahrzeug entsprechend der Invalidität angepasst ist"	4.

(четвърта вътрешна страна)

(петта внатрешна страна)

(шеста внатрешна страна)

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2828.

Постапувајќи согласно член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/2015), Комисијата за хартии од вредност на РМ го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Комисијата за хартии од вредност на РМ врши достава со јавна објава на документи што не успеа да ги достави до следните акционерски друштва, и тоа:

1. Допис број 08-536/1 од 16.5.2017 година и Записник број УП1 08-65 од 8.4.2015 година до акционерско друштво СКЕНПОИНТ АД Скопје, со ЕМБС 4154746 и со адреса на ул. Перо Наков бб (Комплекс МЗТ), 1000 Скопје;

2. Прекршочен платен налог број 08-538/2 од 15.9.2017 година до Акционерско друштво за производство и трговија МЕТРОПОЛИТЕН АД Скопје, со ЕМБС 5424453 и со адреса на ул. Скупи бб, 1000 Скопје.

Се повикуваат овластените лица од горенаведените акционерски друштва во рок од 5 (пет) дена од објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на Комисијата за хартии од вредност на РМ на ул. Македонија бб Палата Лазар Поп Трајков кат 4, 1000 Скопје и да ги подигнат горенаведените документи.

НАПОМЕНА: Странките се предупредуваат дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава, а секоја настаната негативна последица која може да настане ќе ја сноси самата странка.

Бр. 08-911/1
28 септември 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
М-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2829.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-06/17 од 28.9.2017 година на Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен, на седницата одржана на ден 4.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ- ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Никола Карев бр.55 Ресен, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РОЗА КАНИНА СОЛАР“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-06/17 од 23.2.2017 година, („Службен весник на РМ“ бр. 25/17) влегува во сила.

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-06/17
4 октомври 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Никола Карев бр.55 Ресен

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 286.01.1/17

4. Датум на издавање на лиценцата

4.10.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата

4.10.2052

6. Број на деловниот субјект – 5777755**7. Единствен даночен број – 4024003106021****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентра, во обем согласен со техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентра „РОЗА КАНИНА СОЛАР“ на КП бр. 5438/1, КО Ресен.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Никола Карев бр.55 Ресен, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ „РО-ЗА КАНИНА СОЛАР“ со инсталирана моќност од 16,215 kW;

2. Општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа - 45 години.

3. Податоци за опремата:

- Број на фотоволтаични модули 12 x 335 W / 12 x 290 W, 15 x 275 W / 17 x 270 W,

- Тип панели LG Solar Neon 23335N1C-A5; REC Twinpeak 290BLK-290W; AE –SMM6-60-275W AE Solar монокристани; AE-SMP6-60-270W AE Solar поликристали,

- Номинални податоци:

- Моќност: 335 Wp, 275 Wp, 270 Wp

4. Податоци за инвертор Kostal Piko 15kW;

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.550 kWh/m²,

6. Очекувано производство на електрична енергија 24 MWh.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

2830.

Врз основа на член 70 став 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИИ

Член 1

Во Правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/17) во членот 87 зборовите: „1 октомври 2017 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2019 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2880/1
2 октомври 2017 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
в.д. Директор,
Аднан Џафероски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017143